

Врз основа на член 72 од Законот за персонален данок на доход ("Сл.весник на РМ" број 80/93, 70/94, 71/96, 28/97, 8/2001, 50/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 120/2005, 52/2006, 139/2006 и 160/2007), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА
АКОНТАТИВНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД ЗА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ
ПРАВА
("Сл.весник на РМ" број 63/98, 55/01, 28/2007 и 3/2008)

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права.

Член 2

Обврзникот на персоналниот данок на доход за приходите од имот и имотни права поднесува аконтативна даночна пријава на образецот ПДД-АДП/ПИ.

Образецот од став 1 на овој член содржи: Објаснување, Општи правила за пополнување, дел 1 - Класификација на пријавата, дел 2 - Правен основ, дел 3 - Податоци за обврзникот, дел 4 - Податоци за закупецот, дел 5 - Податоци за сопственикот на имотот (во случај на подзакуп), дел 6 - Податоци за имотот/имотното право, дел 7 - Податоци за приходите (месечен износ), Забелешка, Податоци за датумот на поднесувањето на пријавата, Податоци за приемот и обработката и Упатство за пополнување.

Член 3

Во делот - 1. Класификација на пријавата - се впишува целта на пополнување на пријавата, односно дали се пријавува почетокот или престанокот на остварување на приходот (одјавува).

Член 4

Во делот - 2. Правен основ - се означува основот според кој се остварува приходот од издавање на имот во закуп или подзакуп и се

впишуваат податоци за бројот на договорот за закуп/подзакуп и податоци за времетраење на закупот/подзакупот .

Член 5

Во делот - 3. Податоци за обврзникот - се впишува: единствениот даночен број на обврзникот (единствениот матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеењеи адресата и бројот на телефонот/телефаксот.

Член 6

Во делот - 4. Податоци за закупаецот - се означува: дали закупаецот е физичко или правно лице, домашно или странско лице и се впишуваат: единствениот даночен број на обврзникот (единствениот матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеењеи адресата и бројот на телефонот/телефаксот.

Член 7

Во делот - 5. Податоци за сопственикот на имотот - се впишуваат податоците за сопственикот чиј имот се издава во подзакуп. Се означува дали сопственикот на имотот кој се дава во подзакуп е физичко или правно лице, домашно или странско лице и се впишуваат податоци за негова идентификација: единствениот даночен број на обврзникот (единствениот матичен број на граѓанинот, а за обврзник кој не е жител на Република Македонија број на пасош, датум и земја на издавање), името и презимето, местото на живеењеи адресата и бројот на телефонот/телефаксот.

Член 8

Во делот - 6. Податоци за имот/имотното право - се означува видот на имотот или имотното право и се впишуваат одделни карактеристики на имотот, во зависност од тоа дали е недвижен, подвижен имот или имотно право.

Член 9

Во делот - 7. Податоци за приходите - се впишува износот на остварената месечна закупнина (во пари) и вредноста на сите непарични давања и услуги на кои се обврзал закупаецот, односно подзакупаецот, да ги изврши за сметка на закуподавачот, како надомест за закупот и процент на

признати нормирани трошоци. Во случај на подзакуп се впишува и вредноста на платената закупнина на сопственикот на имотот.

Член 10

Образецот на даночната пријава ПДД-АДП/ПИ е составен дел на овој правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија.